

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 172

26 јуни 2020, петок

година LXXVI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2174. <b>Решение</b> за давање согласност на Статутарна одлука за измена и дополнување на статутот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола .....	2	2178. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола и надзор .....	9
2175. <b>Правилник</b> за формата и содржината на записникот и на прекршочниот платен налог .....	2	2179. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија .....	9
2176. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за стандардите кои треба да ги исполнат квалификуваните електронски временски жигови, стандардите кои ги содржат потврдите за квалификувана електронска препорачана достава и стандардите кои треба да ги исполнува квалификуваниот сертификат за автентичност на веб-страниците ...	9	2180. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија .....	10
2177. <b>Правилник</b> за изменување на правилникот за содржината, формата и начинот на водење на Регистарот на надлежните органи и други субјекти што користат податоци од Централниот регистар на население .....	9	2181. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт .....	11
		2182. <b>Решение</b> од Комора на извршители на Република Северна Македонија ....	11
		<b>Огласен дел</b> .....	1-68

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****2174.**

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ ДОМ ЗА ДООЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА**

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола, број 01-592/1, донесен од Управниот одбор на Установата на седницата одржана на ден 31.12.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 04-243/10  
22 јуни 2020 година  
Скопје

Заменик министер за труд  
и социјална политика,  
Гонул Бајрактар, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА****2175.**

Врз основа на член 65 став (3) од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (\*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе

**ПРАВИЛНИК****ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ И НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на записникот за извршен надзор и на прекршочниот платен налог.

**Член 2**

Записникот за извршен надзор се пополнува на образец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат. Формата и содржината на записникот за извршен надзор од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

Прекршочниот платен налог за правно лице – давател на квалификувана доверлива услуга, правно лице – корисник на квалификувана доверлива услуга, правно лице – давател на неквалификувана доверлива услуга, правно лице кое има регистрирана шема за електронска идентификација и за јавен орган, односно правно лице кое врши јавни овластувања се издава на образец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.

**Член 4**

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице давател на квалификувана доверлива услуга, одговорното лице во правното лице давател на неквалификувана доверлива услуга, одговорното лице во правното лице корисник на квалификувани доверливи услуги, одговорното лице во правното лице кое има регистрирана шема за електронска идентификација, функционерот кој раководи со јавниот орган, односно овластеното лице на правното лице кое врши јавни овластувања и за физичкото лице корисник на квалификувани доверливи услуги се издава на образец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог број 3, кој е составен дел на овој правилник.

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08/3-2169/2  
24 јуни 2020 година  
Скопје

Министер за информатичко  
општество и администрација,  
Дамјан Манчевски, с.р.

## Прилог број 1



Република Северна Македонија  
Министерство за информатичко  
општество и администрација  
Бр. \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година  
во \_\_\_\_\_ часот

**ЗАПИСНИК ЗА ИЗВРШЕН НАДЗОР**  
**согласно Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи**  
**услуги (\*)**

Датум и време на вршење на надзорот

\_\_\_\_\_

Место на вршење на надзорот

\_\_\_\_\_

Податоци за правното лице/јавниот орган над кое се врши надзор (да се заокружи):

- а) правно лице – давател на квалификувана доверлива услуга
- б) правно лице – давател на неквалификувана доверлива услуга
- в) правно лице – корисник на квалификувана доверлива услуга
- г) правно лице кое има регистрирана шема за електронска идентификација
- д) јавен орган, односно правно лице кое врши јавни овластувања

Назив \_\_\_\_\_

Седиште \_\_\_\_\_

Единствен даночен број

\_\_\_\_\_

Податоци за одговорното лице во правното лице/функционерот кој раководи со јавниот орган,  
односно овластеното лице на правното лице кое врши јавни овластувања:

Име и презиме

\_\_\_\_\_

Единствен матичен број на граѓанинот

\_\_\_\_\_

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа

\_\_\_\_\_

Податоци за физичко лице – корисник на квалификувана доверлива услуга:

Име и презиме

---

Единствен матичен број на граѓанинот

---

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа

---

Присутни лица

---

---

---

---

---

Наод за утврдената фактичка состојба

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Забелешки на присутните лица

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Име, презиме и потпис на  
сторителот на прекршокот  
(ако одбие да потпише – да се констатира)

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
Име, презиме и потпис на лицето  
кое го извршило надзорот

## Прилог број 2



Република Северна Македонија  
Министерство за информатичко  
општество и администрација  
Бр. \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година  
во \_\_\_\_\_ часот

Врз основа на Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (\*), административниот службеник од Министерството за информатичко општество и администрација овластен за вршење надзор издава

**ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ  
за правното лице или јавниот орган**

Податоци за правното лице/јавниот орган (да се заокружи):

- а) правно лице – давател на квалификувана доверлива услуга
- б) правно лице – давател на неквалификувана доверлива услуга
- в) правно лице – корисник на квалификувана доверлива услуга
- г) правно лице кое има регистрирана шема за електронска идентификација
- д) јавен орган, односно правно лице кое врши јавни овластувања

Назив \_\_\_\_\_

Седиште \_\_\_\_\_

Единствен даночен број \_\_\_\_\_

Податоци за одговорното лице во правното лице/функционерот кој раководи со јавниот орган, односно овластеното лице на правното лице кое врши јавни овластувања:

Име и презиме \_\_\_\_\_

Адреса \_\_\_\_\_

Единствен матичен број на одговорното лице/функционерот \_\_\_\_\_

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа \_\_\_\_\_

## Опис од прекршокот

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Место и време на сторување на прекршокот

---

## Правна квалификација на прекршокот

---

## Записник за сторен прекршок (број и датум на записникот)

---

## Изречени мерки согласно член 66 од ЗЕДЕИДУ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Да плати глоба во износ од \_\_\_\_\_ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на Буџет на Република Северна Македонија – Министерство за информатичко општество и администрација, (назив на примачот) – Трезорска сметка, (банка на примачот) – Народна банка на Република Северна Македонија, (сметка) – 100000000063095, (уплатна сметка) - 840\*\*\*07300 (\*\*се впишува ознаката на општината), (приходна шифра) – 722138, (програма) – 00, со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број \_\_\_\_\_.

**Правна поука:** Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за информатичко општество и администрација. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, лицето кое го извршило надзорот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

\_\_\_\_\_  
Име, презиме и потпис на  
сторителот на прекршокот  
(ако одбие да потпише – да се констатира)

М.П.

\_\_\_\_\_  
Име, презиме и потпис на лицето  
кое го извршило надзорот

## Прилог број 3



Република Северна Македонија  
Министерство за информатичко  
општество и администрација  
Бр. \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година  
во \_\_\_\_\_ часот

Врз основа на Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (\*), административниот службеник од Министерството за информатичко општество и администрација овластен за вршење надзор издава

**ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ**  
**за одговорното лице во правното лице/функционерот кој раководи со јавниот орган/овластеното лице во правното лице кое врши јавни овластувања/физичкото лице**

Податоци за лицето на кое му се издава прекршочен платен налог (да се заокружи):

- а) одговорното лице во правното лице давател на квалификувана доверлива услуга
- б) одговорното лице во правното лице давател на неквалификувана доверлива услуга
- в) одговорното лице во правното лице корисник на квалификувани доверливи услуги
- г) одговорното лице во правното лице кое има регистрирана шема за електронска идентификација
- д) функционерот кој раководи со јавниот орган, односно овластеното лице на правното лице кое врши јавни овластувања
- ѓ) физичкото лице корисник на квалификувани доверливи услуги

Име и презиме \_\_\_\_\_

Адреса \_\_\_\_\_

Единствен матичен број на одговорното лице/функционерот/овластеното лице/физичкото лице \_\_\_\_\_

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа \_\_\_\_\_

Податоци за правното лице/јавниот орган, односно правното лице кое врши јавни овластувања:  
Назив \_\_\_\_\_

Седиште \_\_\_\_\_

Единствен даночен број \_\_\_\_\_

## Опис од прекршокот

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Место и време на сторување на прекршокот

---

## Правна квалификација на прекршокот

---

## Записник за сторен прекршок (број и датум на записникот)

---

## Изречени мерки согласно член 66 од ЗЕДЕИДУ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Да плати глоба во износ од \_\_\_\_\_ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на Буџет на Република Северна Македонија – Министерство за информатичко општество и администрација, (назив на примачот) – Трезорска сметка, (банка на примачот) – Народна банка на Република Северна Македонија, (сметка) – 10000000063095, (уплатна сметка) - 840\*\*\*07300 (\*\*се впишува ознаката на општината), (приходна шифра) – 722138, (програма) – 00, со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број \_\_\_\_\_.

**Правна поука:** Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за информатичко општество и администрација. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, лицето кое го извршило надзорот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

\_\_\_\_\_  
Име, презиме и потпис на  
сторителот на прекршокот  
кое го извршило надзорот  
(ако одбие да потпише – да се констатира)

\_\_\_\_\_  
Име, презиме и потпис на лицето



2176.

Врз основа на член 51 став (2), член 53 став (2) и член 55 од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги\* („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе

**П Р А В И Л Н И К**

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ КВАЛИФИКУВАНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ВРЕМЕНСКИ ЖИГОВИ, СТАНДАРДИТЕ КОИ ГИ СОДРЖАТ ПОТВРДИТЕ ЗА КВАЛИФИКУВАНА ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕПОРАЧАНА ДОСТАВА И СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КВАЛИФИКУВАНИОТ СЕРТИФИКАТ ЗА АВТЕНТИЧНОСТ НА ВЕБ - СТРАНИЦИТЕ**

**Член 1**

Во Правилникот за стандардите кои треба да ги исполнат квалификуваните електронски временски жигови, стандардите кои ги содржат потврдите за квалификувана електронска препорачана достава и стандардите кои треба да ги исполнува квалификуваниот сертификат за автентичност на веб - страниците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 4/20), во членот 2 по зборовите „стандардот ETSI EN 319 422“ се додаваат зборовите „и стандардот ETSI EN 319 421“.

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08/3-2169/3  
24 јуни 2020 година  
Скопје

Министер за информатичко  
општество и администрација,  
**Дамјан Манчевски, с.р.**

2177.

Врз основа на член 29 став (2) од Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 275/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ И ДРУГИ СУБЈЕКТИ ШТО КОРИСТАТ ПОДАТОЦИ ОД ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ**

**Член 1**

Во Правилникот за содржината, формата и начинот на водење на регистарот на надлежните органи и други субјекти што користат податоци од централниот регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 233/19), во членот 5 зборовите „став 2“ се заменуваат со зборовите „став 1“.

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08/3-2170/2  
24 јуни 2020 година  
Скопје

Министер за информатичко  
општество и администрација,  
**Дамјан Манчевски, с.р.**

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2178.

Врз основа на член 190, став 1, член 193, став 4, член 199 и член 203 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр. 31/2020) и член 130, став 6 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и „Службен весник на РСМ“ бр. 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, на седницата одржана на ден 22.6.2020 година, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА И НАДЗОР

**Член 1**

Во Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола и надзор („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019), по членот 25, се додава нов член 25-а, кој гласи:

**„Член 25-а**

(1) Одредбите од член 21, ставови (1), (2), (3) и (4), член 23 и член 24, не се применуваат кога со записникот е констатиран прекршок за кој е предвидена само прекршочна санкција.

(2) Во случајот од став 1, Извештајот од член 21, став (5), го подготвуваат лицата кои го констатирале прекршокот, во рок од 30 дена од денот на доставувањето на приговорот од страна на субјектот, предмет на контрола/надзор или од истекот на рокот за доставување на приговор“.

**Член 2**

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола и надзор.

**Член 3**

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-327/3  
22 јуни 2020 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
м-р **Нора Алити, с.р.**

2179.

Врз основа на член 184 и член 207 став 1 алинеја с) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр. 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 15.6.2020 година донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

1. Се одзема дозволата за вршење на услугите со хартии од вредност од член 94 точки в), г), д), е) и с) од Законот за хартии од вредност на Еуростандард банка АД Скопје - Дирекција за услуги со хартии од вредност.

2. Се менува точка 2 од Решението за издавање дозвола за работење на Еуростандард банка АД Скопје - Дирекција за услуги со хартии од вредност бр. УП1 08-132 од 25.01.2016 година и гласи:

„Еуростандард банка АД Скопје-Дирекција за услуги со хартии од вредност ќе ги врши следниве услуги со хартии од вредност предвидени во член 94, точки а), б), ф), ж), з) и и) од Законот за хартии од вредност:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;

- купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка;

- дејствување како покровител при котација;

- извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва и

- чување на хартии од вредност што вклучува отварање и водење на сметки на хартии од вредност во свое име, а за сметка на клиенти во депозитар, отворање и водење на сметки на хартии од вредност и за своите клиенти кои не се сопственици на тие хартии од вредност, а за сметка на нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на достасани побарувања од издавачите врз основа на достасани хартии од вредност, камати и дивиденди за сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, известување за собранија на акционерите и застапување на тие собранија, плаќање на даночни обврски на клиентот врз основа на хартии од вредност кои се во негова сопственост и слично);

- вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност.“

3. Жалбата изјавена против ова Решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-50  
15 јуни 2020 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë базë тë nenit 184 dhe nenit 207 paragrafi 1 pika x) nga Ligji i Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe Gazeta Zyrtare e RMV-së 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 15.6.2020, miratoi

## А К Т В Е Н Д И М

1. I MERRET leja e kryerjes së shërbimeve të letrave me vlerë sipas nenit 94 pika v), g), d), e) dhe x) të Ligjit të Letrave me Vlerë Bankës Eurostandard SHA Shkup – Drejtoria e shërbimeve të letrave me vlerë.

2. NDRYSHOHET pika 2 e Aktvendimit të dhënies së lejes së punës Bankës Eurostandard SHA Shkup – Drejtoria e shërbimeve të letrave me vlerë nr. PA1 08-132 datë 25.1.2016 ku thuhet:

“Banka Eurostandard SHA Shkup – Drejtoria e shërbimeve të letrave me vlerë do t’i kryejë shërbimet vijuese të letrave me vlerë siç parashihet në nenin 94, pikat a), b), gj), zh), z) dhe i) të Ligjit të Letrave me Vlerë:

- blerje dhe shitje e letrave me vlerë me urdhëresë dhe për llogari të klientit;

- blerje dhe shitje e letrave me vlerë në emër dhe llogari të tij;

- veprim si përkujdesës gjatë kuotizacionit;

- kryerje e transaksioneve dhe aktiviteteteve për llogari të personave të tretë të nevojshme për marrjen e një shoqërie aksionare në përputhje me Ligjin e Marrjes së Shoqërive Aksionare, dhe

- ruajtje e letrave me vlerë që përfshin hapjen dhe mbajtjen e llogarive të letrave me vlerë në emër të tij, ndërkaq për llogari të klientëve në depozitar; hapjen dhe mbajtjen e llogarive të letrave me vlerë edhe për klientët e tij të cilët nuk janë pronarë të atyre letrave me vlerë, por për llogari të klientëve të tyre edhe shërbime të tjera të letrave me vlerë me urdhëresë të klientit (pagesë e arkëtimeve të mbetura të emetuesve në bazë të letrave me vlerë që kanë mbetur, interesave dhe dividendave për llogari të pronarëve të letrave përkatëse me vlerë, njoftime për kuvende të aksionarëve dhe përfaqësim në ato kuvende, pagesë të detyrimeve tatimore të klientit në bazë të letrave me vlerë që janë në pronësi të tij etj.);

- kryerje e shërbimeve shtesë për emetuesit e letrave me vlerë.

3. Ankesa e paraqitur kundër këtij aktvendimi nuk e shtyn përbarimin e tij.

4. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit, ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Numër PA1 08-50  
15.6.2020 година  
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës  
së Maqedonisë së Veriut  
Kryetarja,  
Mr.Sc. **Nora Aliti**

## 2180.

Vrz основа на член 180-а, член 194 став 1 и 5, член 197 став 1 алинеа в) и член 206 став 1 алинеа г) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2011, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ 31/2020), а постапувајќи по Решение бр. УП 0810-139 од 13.05.2020 година на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.6.2020 година донесе

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува неправилност во работењето на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје поради постапување спротивно на член 180-а од Законот за хартии од вредност, а во врска со член 14, член 17 и член 33 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на РМ“ број 120/2018), односно поради неидентификација на пет клиенти кои тргувале преку полномошник, неприбавување доволно податоци за целта и намерата на деловниот однос помеѓу ополномоштвачите и полномошниците, преземање на сите потребни мерки при спроведување на засилена анализа и непоседување документација како основа за спроведување на засилена анализа на клиент при реализација на трансакции со акции на издавачот Скопски пазар АД Скопје.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение е изречена забрана на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје за вршење на сите услуги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност, во времетраење од 15 дена, која е извршена во претходната постапка во периодот од 7.11.2019 година заклучно со 21.11.2019 година.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на РСМ“.

Број УП1 08-52  
22 јуни 2020 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
м-р **Нора Алити**, с.р.

Нë базë тë ненит 180-а, ненит 194 параграфи 1 dhe 5, ненит 197 параграфи 1 пика v) dhe ненит 206 параграфи 1 пика g) тë Лигит тë Letrave me Vlerë ("Gazeta Zyrtare e RM-së" numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2011, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe 31/2020), ndërkaq duke iu përgjigjur Aktvendimit nr. PA 0810-139 datë 13.5.2020 тë Komisionit Shtetëror тë Vendimmarrjes në Procedurë Administrative dhe në Procedurë тë Marrëdhënies së Punës në Shkallë тë Dytë, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 22.6.2020, miratoi

### А К Т В Е Н Д И М

1. Vërtetohet parregullsi në punën e shtëpisë së brokerimit Ilirika Investments SHA Shkup për shkak тë veprimит në kundërshtim me nenin 180-а тë Лигит тë Letrave me Vlerë, ndërkaq në lidhje me nenin 14, 17 dhe 33 тë Лигит тë Parandalimit тë Pastrimit тë Parave dhe Financim тë Terrorizmit (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 120/2018), përkatësisht për shkak тë mosidentifikimit тë pesë klientëve тë cilët kanë tregtuar nëpërmjet një тë autorizuari, mosgrumbullimit тë тë dhënavë тë mjaftueshme për synimin dhe qëllimin e marrëdhënies afariste midis autorizuesve dhe тë autorizuарve, mosndërmarrjes së тë gjitha masave тë nevojshme gjatë zbatimit тë një analize тë zgjeruar dhe mosposedimit тë dokumentacionit si bazë për zbatimin e analizës së zgjeruar тë një klienti gjatë realizimit тë transakcioneve me aksione тë emetuesit Tregu i Shkupit SHA Shkup.

2. Për parregullsinë e vërtetuar sipas pikës 1 тë këtij aktvendimi, shtëpisë së brokerimit Ilirika Investments SHA Shkup i është shqiptuar ndalesë për kryerje тë тë gjitha shërbimeve тë letrave me vlerë për тë cilat ka fituar leje nga Komisioni i Letrave me Vlerë, në kohëzgjatje prej 15 ditësh, e cila është zbatuar në procedurën paraprake në periudhën prej datës 7.11.2019, e përmbyllur më datë 21.11.2019.

3. Ky aktvendim do тë botohet në „Gazetën Zyrtare тë RMV-së“.

Numër PA1 08-52 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës  
22.6.2020 година сë Maqedonisë së Veriut  
Shkup Kryetarja,  
Mr.Sc. **Nora Aliti**

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

### 2181.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 23.6.2020 година, донесе

### О Д Л У К А

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

### Член 1

Во Одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.167/20), во членот 1 став (1), алинејата 4 се менува и гласи:

„- Масло за горење – - 51,50 (денари/литар)  
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

### Член 2

Во членот 3 зборовите „Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,450 денари/литар“ се заменуваат со зборовите : „Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,363 денари/литар“.

### Член 3

Во членот 7 алинејата 4 се менува и гласи:

„- Масло за горење – - 18,121 (денари/литар)“  
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

### Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-1460/1  
23 јуни 2020 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

## КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

### 2182.

Врз основа на член 78, став 1 т.ж) в.в. со член 71, став 1, точка б) од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ на седница на ден 22.6.2020 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

Се брише од Именик на извршители Владе Милевски од Битола со адреса на живеење на ул. „Таки Даскалот“ бр. 5, запишан во Именикот на извршители при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 77.

Ова Решение влегува во сила на ден 23.6.2020 година.

### Образложение

На ден 16.12.2009 година со Решение на министерот за правда бр. 09-5339/1 лицето Владе Милевски беше именувано за извршител на подрачјето на Основен суд Битола и Основен суд Ресен. Врз основа на член 33, став 5 од Законот за извршување („Службен весник на Р Македонија“ бр. 35/05, 50/2006, 129/06, 8/08 и 83/09), извршен е улис на извршителот Владе Милевски во Именикот на извршители што се води од страна на Управниот одбор при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 77.

На ден 19.6.2020 година со Решение бр. 09-1684/1, со кое министерот за правда како надлежен орган согласно со член 71, став 1, точка б) и став 2 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), донесува решение за престанок на должноста извршителот Владе Милевски именуван за извршител на подрачјето на Основен суд Битола и Основен суд Ресен, со датум на престанокот на должноста на ден 23.6.2020 година, поради навршување на 64 години возраст согласно со закон.

Комората на извршители на РСМ, во рамките на своите овластувања, на ден 22.6.2020 година врз основа на член 78, став 1 т.ж) од ЗИ, спроведе бришење на извршителот Владе Милевски од Именикот на извршители кој го води Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ, со што на истиот му престануваат сите обврски спрема Комората на извршители на РСМ.

Согласно со горенаведеното, Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ, одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против оваа Одлука извршителот има право на правна заштита со поведување на управен спор пред Управен суд на РСМ во рок од 30 дена по приемот.

Бр. 03/334-4  
22 јуни 2020 година  
Скопје

Комора на извршители  
на Република Северна Македонија  
Претседател на Управен одбор,  
**Зоран Димов, с.р.**



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово

ISSN 0354-1622



2019172